

HI - TECH

НОВАТА ВЕРЗИЈА НА МОТОРОЛА

Компанијата "Моторола" ја претстави на мобилниот телефон - "Рејзор В3". Станува етставува идеална комбинација на дизајн и фонот поддржува четири системи и на него е овозможен роаинг било каде и да се наоѓа во тоа, телефонот овозможува фотографирање - ре-оптичкиот сензор е 1,23 мегапиксели, а може да деоматеријал. Телефонот поддржува дигитален зум 8X и со него може да се користи услугата "иТјунс".



унапредената верзија збор за модел кој претехнологија. Телевиот корисник му светот. Покрај золуцијата на се снима и ви-



CANON IXUS WI-FI

Новиот модел на Canon ја проширува популарната линија на дигитални апарати способни за безжичен трансфер - Ixus. Wi - Fi моделот Ixus поддржува неколку нови функции, меѓу кои се и автоматскиот безжичен трансфер на фотографии и безжично управување со чкрапалото од PC. Исто така, Ixus Wireless е опремен и со Wireless Printer



Adapter (WA-1E) за печатење преку компатибилен принтер PictBridge. Што се однесува до другите детали, дигиталецот има CCD сензор со 5 мегапиксели, 3x оптички зум и процесор

DIGIC II. При фотографирањето помагаат 16MB SD картичка, 14 начини на снимање приспособени на различни ситуации, како и големиот 2" дисплеј. Цената на овој модел изнесува околу 600 евра.

AXN-6042

Калифорниската компанија "Axion", која првенствено се занимава со компатибилност на полето на потрошувачката електроника, го претстави DVDman AXN-6042. Главни карактеристики на овој пренослив уред за забава, кој удобно е сместен во куќиштето на обичниот дискмен, а при тоа ништо не му недостасува, се Hi-Res, Widescreen LCD со 4.2 инчи во дијагонала, стереозвучници, два влеза за слушалки и еден за спојување на екрани со поголеми дијагонали, како Axiport за приклучување на SEGA гамепад или ТВ-тјунер. Компактноста го спречува да врти аудио CD, како и MP3 цаписи. Преносниот DVDman се испорачува со струен приклучок за дома и за во автомобил, а во САД може да се купи за 140 долари.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail.fotodigital.jasmina@yahoo.com